



**ОПШТИНА КАРПОШ  
ГРАДОНАЧАЛНИК**

Број: 11-4537/4  
Датум: 16.11.2020  
Скопје

Врз основа на член 35, став 1,2,3,4,5,6,7 и 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен Весник на РМ" бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на Општина Карпош, го дава следното

**С О О П Ш Т Е Н И Е**

За организирање на Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог Детален урбанистички План за градска четврт СС3 02, Блок 06, Општина Карпош -Скопје.

Јавната анкета по Предлог Детален урбанистички План за градска четврт СС3 02, Блок 06, Општина Карпош Скопје, ќе се одржи од 17.11.2020 година до 30.11.2020 година, секој работен ден, од 7.30 до 15.30 часот, во просториите на Општина Карпош-Скопје.

Јавната презентација по Предлог Детален урбанистички План за градска четврт СС3 02, Блок 06, Општина Карпош Скопје, ќе се одржи на ден 25.11.2020 год., во 14.00 часот, во просториите на Општина Карпош-Скопје.

Границата на планскиот опфат е дефинирана со границите на Блок 06, како што е одредена со УПЧ за СС3 02 ,Скопје 2014-2022, усвоен со Одлука бр. 07-4867/1 од 14.07.2014 година.

Истата се движи како што следи:

- На север осовина на сервисна улица С3 "Скупи"
- На исток осовина на градска магистрална улица булевар "8ми септември"
- На југ осовина на река "Вардар"
- На запад осовина на Новопланирана сервисна улица С4 "Љубљанска".

Површината на планскиот опфат во рамки на опишаните граници изнесува вкупно 35,07 ха, односно 350764м<sup>2</sup>.

Површината на Блок 6 од четвртта СС302 до регулациската линија на ниво на четврт како што е дефинирана со УПЧ за СС3 02 ,Скопје 2014-2022, усвоен со Одлука бр. 07-4867/1 од 14.07.2014 година, изнесува 26,63ха.

Анкетните листови за учество ва Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Општина Карпош, Скопје. Соопштението за организирање на Јавната Презентација и Јавната анкета, Графичкиот приказ за Предлог Детален урбанистички План за градска четврт СС3 02, Блок 06, Општина Карпош Скопје и подетални информации за истиите ќе бидат објавени на ВЕБ страната на Општина Карпош- [www.karpos.gov.mk](http://www.karpos.gov.mk).

Во определениот рок, заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот, можат да достават писмени забелешки на анкетните листови.

ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
ОПШТИНА КАРПОШ  
Стефан Богоев